



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 24 септември 1996
Скопје

Број 52

Год. LII

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

961.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 2 од Законот за посебните давачки при увоз на земјоделски и прехранбени производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во Одлуката за определување на посебни давачки при увоз на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/96) во точката 5 за тарифните ознаки 1507 90 00 00, 1512 19 00 00 и 1514 90 00 00 бројот „6,00“ се заменува со бројот „10,00“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2543/1
23 септември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

962.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 2 од Законот за посебните давачки при увоз на земјоделски и прехранбени производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО

1. Се определува посебна давачка при увоз на одделни производи од месо од следните тарифни ознаки на Царинската тарифа и тоа:

1601 00	Колбаси и слични производи од месо, од други кланични производи за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз база на овие производи:
1601 00 10 00	- Од цигери 25,00 ден/кг.
	- Друго:
1601 00 91 00	-- Колбаси, сушени или за мачкање, неварени 25,00 ден/кг.
1601 00 99 00	-- Друго 25,00 ден/кг.

Други приготвени или конзервирани производи од месо, од други кланични производи или од крв:

- Од свињи

1602 41 00 00	-- Шунки и отсечоци од шунки 25,00 ден/кг.
---------------	--

1602 42 00 00	-- Пленки и отсечоци на пленки 25,00 ден/кг.
---------------	--

1602 49 00 00	-- Друго, вклучувајќи мешаници 25,00 ден/кг.
---------------	--

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2493/1
23 септември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

963.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 2 од Законот за посебните давачки при увоз на земјоделски и прехранбени производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗ НА СВИНСКО МЕСО

1. Се определува посебна давачка при увоз на свинско месо од следните тарифни ознаки на Царинската тарифа и тоа:

	-- Свежо или разладено:
0203 11	-- Трупови и полутки:
0203 11 10 00	--- Од домашни свињи 26,00 ден/кг.
0203 11 90 00	--- Други 26,00 ден/кг.
0203 12	-- Бутови, пленки и парчиња од нив, со коски:
	--- Од домашни свињи:
0203 12 11 00	---- Бутови и парчиња од нив 26,00 ден/кг.
0203 12 19 00	---- Пленки и парчиња од нив 26,00 ден/кг.
0203 12 90 00	--- Други 26,00 ден/кг.
0203 19	-- Друго:
	--- Од домашни свињи:
0203 19 11 00	---- Предни делови и парчиња од нив 26,00 ден/кг.
0203 19 13 00	---- Слабини и парчиња од нив, со коски 26,00 ден/кг.
0203 19 15 00	---- Трбушници и парчиња од нив 26,00 ден/кг.
	--- Друго:
0203 19 55 00	---- Без коски 26,00 ден/кг.
0203 19 59 00	---- Друго 26,00 ден/кг.
0203 19 90 00	--- Друго 26,00 ден/кг.
	- Замрзнато:
0203 21	-- Трупови и полутки:
0203 21 10 00	--- Од домашни свињи 26,00 ден/кг.
0203 21 90 00	--- Други 26,00 ден/кг.
0203 22	-- Бутови, пленки и парчиња од нив, со коски:

0203 22 11 00	--- Од домашни свињи:	
	---- Бутови и парчиња од нив	26,00 ден/кг.
0203 22 19 00	---- Плешки и парчиња од нив	26,00 ден/кг.
0203 22 90 00	--- Други	26,00 ден/кг.
0203 29	--- Друго:	
	---- Од домашни свињи	
0203 29 11 00	---- Предни делови и парчиња од нив	26,00 ден/кг.
0203 29 13 00	---- Слабини и парчиња од нив, со коски	26,00 ден/кг.
0203 29 15 00	---- Трбушници и парчиња од нив	26,00 ден/кг.
	---- Друго:	
0203 29 55 00	---- Без коски	26,00 ден/кг.
0203 29 59 00	---- Друго	26,00 ден/кг.
0203 29 90 00	--- Друго	26,00 ден/кг.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2492/1
23 септември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

964.

Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со земјиште и згради („Службен весник на РМ“ бр. 36/75, 41/85, 10/79, 38/91) и Законот за продажба на становите во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ бр. 36/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ НА КОИ ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ВО ПОГЛЕД НА РАСПОЛАГАЊЕТО ИМА РЕПУБЛИКАТА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат становите за продажба на кои права, должности и одговорности во поглед на располагањето има Републиката.

Член 2

Станбениот простор што е предмет на продажба, големината на станбениот простор, динамиката на остварување на продажбата и вредноста на становите се утврдени со програма на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 3

Со програмата утврдена со член 2 од оваа одлука се опфатени становите кој се користат од станари со решенија за времено користење издадени до 31.XII.1995 година и тоа:

- становите за решавање на имотно правните односи во уредување на градежното земјиште;
- становите за времено решение од републичките односно општинските органи на управата, јавни претпријатија и
- становите со времено решение доделени на користење од страна на поранешните СИЗ-ови за становање и поранешните општествено политички и општествени организации.

Член 4

Право за купување на стан согласно Одлуката имаат и корисниците на становите со времени решенија изда-

дени и после 31.12.1995 год. доколку становите ги користеле најмалку три години со времени решенија.

Член 5

Како услов за користење на правото за купување на станови со времени решенија е редовното измирување на станарината за користење на становите.

Член 6

Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на корисниците на станови со времени решенија за кои е покрената постапка за одземање на становите за што давателите на становите треба да го известат Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 7

Оваа одлука не се однесува на корисниците на становите со времени решенија за службени потреби.

Член 8

Продажната вредност на становите од член 2 на оваа одлука ќе се утврди според одредбите од Законот за продажба на становите во општествена сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 36/90, 24/92, 43/92 и 62/92).

Член 9

Становите определени за продажба со оваа одлука ќе се продаваат во готово во висина од 50% од вредноста утврдена во член 8 од оваа одлука.

Член 10

Барањето за купување на станот се поднесува во подрачна единица на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор каде се наоѓа станот.

Член 11

За продажба на станот се склучува договор со кој се утврдува:

- адреса на станот;
- станот кој е предмет на продажба;
- цена на станот;
- начин на плаќањето.

Договорот од став 1 на овој член го склучува овластено лице од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-2002/2
16 септември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

965.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ДРЖАВАТА БАХРЕИН

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Државата Бахреин на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 23-2476/1
16 септември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

966.

Врз основа на член 23 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1996 година („Службен весник на РМ“ бр. 64/95) и член 45 од Законот за Владата на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1996 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распределба на средствата за изградба на водоводи во Република Македонија во 1996 година бр. 23-2001/2 од 01.07.1996 година („Сл. весник на РМ“, бр. 35/96), во точка 1, за позиција „Скопје“, по точка „4. Општина Гази Баба“ се додава нова точка 5 која гласи:

“5. Општина Чаир	1.200.000,00 ден.
*за изградба на водовод за водоснабдување на с-Чучер и с. Сандево	1.200.000,00 ден.“

2. Вредноста на позицијата во точка 1 „Општина Струга“ се менува, а истата се дополнува со нова алинеја која гласи:

“Општина Струга	5.100.000,00 ден.
*за изградба на водовод за водоснабдување на с. Велешта	2.000.000,00 ден.“

3. Вредноста на позицијата во точка 1 „интервентни средства“ од истата одлука се менува и гласи:

“интервентни средства	12.800.000,00 ден.“
-----------------------	---------------------

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2001/1
2 септември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

967.

Врз основа на член 80 од Законот за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Башали – Општина Валаново.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-

нува катастарот на земјиштето установен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-2361/1
24 септември 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цовов, с.р.

968.

Врз основа на член 80 од Законот за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Негорци – Општина Гевгелија.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-2360/1
24 септември 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цовов, с.р.

969.

Врз основа на член 80 од Законот за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Вазарци – Општина Кавадарци.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Сл. весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-2359/1
24 септември 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цовов, с.р.

970.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92) на седницата одржана на 11 септември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 11 став 2 од Правилникот за регистрација на моторни и приклучни возила, донесен од министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија во согласност со министерот за внатрешни работи на 6 април 1993 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/93), во делот кој гласи „а ако договорот е склучен меѓу правни лица, потписите

ги заверуваат правните лица помеѓу кои е склучен договорот. Кога возилото се продава преку посредник (комисионер) потписот на договорот и сметката ги заверува комисионерот“.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по поднесена иницијатива на Митре Лазов, адвокат од Неготино со решение У.бр.29/96 од 5 јуни 1996 година поведе постапка за оценување законитоста на делот од член 11 став 2 во правилникот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што според Законот само општинските судови и надлежниот орган на управата имаат законско овластување да ги заверуваат потписите, ракописите и преписите, а такво овластување за заверување на потписите на договорите немаат правните лица и комисионерот.

4. На седницата Судот утврди дека основ за донесување на Правилникот за регистрација на моторни и приклучни возила е член 242 став 1 точка 2 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 и 11/91) кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија се применува како републички. Во член 1 од Правилникот е предвидено дека со него се пропишува начинот на регистрација, продолжувањето на важењето на регистрацијата и одјавувањето на моторни и приклучни возила. Во член 4 е предвидено дека возилото се регистрира на име на сопственикот на возилото.

Во член 11 став 1 е предвидено дека ако се промени сопственикот на возилото или некој податок од сообраќајната дозвола, се издава нова сообраќајна дозвола.

Во став 2 е предвидено дека кон пријавата на промената што влијае врз промената на податоците во сообраќајната дозвола, сопственикот на возилото приложува исправа со која се докажува односната промена. Ако промената на сопственоста на возилото се докажува со договор склучен меѓу физички лица потписот на тие лица го заверува судот или органот на управата, а ако договорот е склучен меѓу правни лица, потписите ги заверуваат правните лица помеѓу кои е склучен договорот. Кога возилото се продава преку посредник (комисионер) потписот на договорот и сметката ги заверува комисионерот.

5. Според член 1 од Законот за заверување на потписи, ракописи и преписи („Службен весник на СРМ“ бр. 31/72) заверувањето на потписи или ракописи е потврдување на нивната автентичност.

Во член 2, пак, е предвидено дека заверувањето на потписи, ракописи и преписи врши општинскиот суд односно орган на управата надлежен за заверување (надлежен орган) ако со овој или друг закон не се определи поинаку. Заверувањето го врши за тоа овластеното службено лице.

Во член 16, пак, се предвидени посебни случаи на заверување. Според овој член заверување на потписи и преписи на исправи потребни за регулирање на работни односи на лица во работен однос може да врши и овластен работник.

Од изнесените одредби произлегува дека заверувањето на потписи, ракописи и преписи се врши пред општинскиот суд, или орган на управата надлежен за заверување, ако со овој закон и друг не е определено поинаку.

Со оглед на тоа што со наведениот закон не е определено дека друг орган може да врши заверка на потписи, ракописи и преписи, освен исклучокот предвиден во член 16 кога се работи за заверување на потписи и преписи на исправи потребни за регулирање на работните односи на лица во работен однос, Судот оцени

дека оспорениот дел од одредбата од правилникот не во согласност со законот.

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр.29/96

11 септември 1996 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

971.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 70/92), на седницата одржана на 11 септември 1996 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Упатството за начинот на остварување на одлуките на трансформација на претпријатијата со општествен капитал – по модели на трансформација, донесено од Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/95).

2. СЕ УКИНУВА решението по предметот У. бр. 101/96 за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија донесени, односно преземени врз основа на актот означен во точката 1 од оваа одлука, донесено од Уставниот суд на Република Македонија на 26 јуни 1996 година.

3. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија, по поднесена иницијатива од Менаџерскиот тим АД „Колектив“ – Скопје, претставуван од Митевски Јован, со решение У. бр. 101/96 од 26 јуни 1996 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на упатството означено во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот и со закон.

5. Судот на седницата утврди дека со Упатството се регулира основниот начин на остварување на одлуките за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и се утврдува основната содржина на дејствијата и актите што се донесуваат во текот на реализација на одлуките за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

6. Според член 8 од Уставот една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија е поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска.

Носител на законодавната власт, според член 61 од Уставот е Собранието на Република Македонија, кое, според член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, донесува закони и дава автентично толкување на законите. Носител на извршната власт, според член 88 од Уставот е Владата на Република Македонија, која согласно член 91 од Уставот, ја утврдува политиката на извршувањето на законите и другите прописи на Собранието и е одговорна за нивното извршување и донесува уредби и други прописи за извршување на законите. Според член 95 од Уставот, државната управа ја сочинуваат министерства и други органи на управата и организации

утврдени со закон, а организацијата и работата на органите на државната управа се уредуваат со закон. Органите на државната управа, согласно член 96 од Уставот, работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите.

Од наведените уставни одредби, произлегува дека организацијата и работата на органите на државната управа, а во тие рамки и нивните надлежности, се утврдуваат со закон при што се има предвид нивната уставна положба, како дел од извршната власт. Понатаму, уставниот принцип по однос на утврдувањето на политиката на извршувањето на законите и генералното овластување за донесување на прописи за извршување на законите (член 91 алинеја 1 и 3 од Уставот) упатува дека оваа улога е наменета за Владата и дека заради тоа нема простор за органите на државната управа да донесуваат спроведбени прописи, туку дека тие се надлежни да ги вршат управните и стручните работи во остварувањето на правата и должностите на граѓаните во областа за која се основани. Според тоа, поаѓајќи од нивната уставна положба Судот оцени дека тие не можат да донесуваат прописи за извршување на законите. Меѓутоа, делувајќи во услови кога се уште не е донесен Законот за државната управа во смисла на член 95 од Уставот, и кога е во примена Законот за органите на управата од 1990 година, оценката на уставноста и законитоста на прописите што ги донесуваат органите на управата е заснована на Уставот и постојниот Закон за органите на управата. Во таа смисла, органите на државната управа можат да бидат овластени да донесуваат прописи со кои се разработуваат законски одредби заради нивно извршување, при што законот на чие извршување тие се однесуваат, мора да ги содржи основите за уредување на односите, како и рамките на овластувањето на органот на државната управа.

Според член 2 став 1 од Законот за органите на управата, функциите на управата во рамките на правата и должностите на Републиката ги вршат министерствата и другите органи на управата, а според член 4 од овој закон, тие, работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законот. Според член 19 став 2 од Законот, покрај другите работи за кои се овластени, органите на управата донесуваат прописи за извршување на законите, другите прописи и општи акти, кога за тоа се овластени со закон, друг пропис и општ акт. Таквите овластувања за функционерите кои раководаат со органите на управата да донесуваат правилници, наредби и упатства за извршување на законите се утврдени и во член 160 од Законот, но само ако за тоа се овластени со тие закони. Со член 161 од Законот се определува содржината на правните акти на органите на управата, при што со став 3 од овој член се уредува дека со упатство се пропишува начинот на постапување во извршувањето на одделни одредби на законите и другите прописи и општи акти, а со член 164 од Законот се потенцира дека со прописите на функционерот кој раководи со органот на управата не можат за граѓаните, претпријатијата, установите и за другите организации и заедници да се востановуваат права и обврски, ниту да се пропишува надлежност на органите.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека оспореното упатство не е донесено врз законски основ, односно дека Управниот одбор на Агенцијата не бил овластен да го донесе и не постапил во рамките на овластувањата што ги имал според Уставот, Законот за органите на управата и Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, па одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри

Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 101/96
11 септември 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

972.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92) на седницата одржана на 11 септември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за МЗ „Благој Стевковски-Гојчо“ и делови од МЗ „Центар“, МЗ „III МУБ“ и МЗ „Панче Пешев“ во Куманово, донесена од Собранието на општина Куманово на 29 јуни 1994 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по поднесена иницијатива на Благоја Георгиевски од Куманово, со решение У.бр. 109/96 од 12 јуни 1996 година, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука затоа што постапката за донесување на Детален урбанистички план не била во согласност со законот односно пред неговото донесување претходела незаконита јавна расправа од причини што планот бил изложен само на излогот на Стоковната кука, без претходно соопштение за времето и местото на изложувањето. Планот бил изложен само на едно место а не и во другите месни заедници за кои се однесува планот. Исто така при изработка на планот воопшто не била земена во предвид фактичката состојба на лице место за секој поединечен објект па потоа секој поединечен објект и сите заедно не биле функционално усогласени.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената одлука се донесени измени и дополнувања на Деталниот урбанистички план за МЗ „Благој Стевковски-Гојчо“ и делови од МЗ „Центар“, МЗ „III МУБ“ и МЗ „Панче Пешев“ во Куманово.

Во член 2 од одлуката е предвидено површината на опфатот на планот и кои улици се опфатени со измените. Понатаму, во член 3 од одлуката е предвидено дека составен дел на планот се текстуалниот дел од одлуката за примена на планот, котен, висински и наменски план, хортикултурен и сообраќаен план, елаборати за заштита, нивелмански план и основни решенија на инфраструктурата. Во член 4 е предвидено кој ја потпишува документацијата од член 3 и каде се чува таа.

Понатаму, Судот утврди дека пред донесувањето на оспорената одлука спроведена е следната постапка.

На 25 април 1994 година Собранието на општината Куманово донело Заклучок за ставање на јавна расправа на нацрт-измените и дополнувањата на Деталниот урбанистички план за МЗ „Благој Стевковски-Гојчо“ и делови од МЗ „Центар“, МЗ „III МУБ“ и МЗ „Панче Пешев“. Во заклучокот е предвидено дека јавната расправа ќе трае од 17 мај 1994 година до 31 мај 1994 година, а планот ќе биде изложен на место каде ќе биде достапен на граѓаните од месните заедници за кој е изготвен истиот. Исто така подрачната единица на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија ги известиле граѓаните на Куманово преку

локалното радио и локалниот весник „наш весник“ дека од 17 мај до 31 мај 1994 година се ставени на јавна расправа нацрт урбанистичките планови на излогот на Стоковната кука „НАМА“ во Куманово, меѓу кои измени во точката 2 од соопштението е и Деталниот урбанистички план за МЗ „Благој Стевковски-Гојчо“ и делови од МЗ „III МУБ“, МЗ „Центар“ и МЗ „Панче Пешев“. Понатаму во соопштението е предвидено дека сите заинтересирани граѓани своите забелешки и предлози можат во писмена форма да ги достават до Подрачната единица на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија – Куманово. За времетраењето на јавната расправа соодветни појаснувања по нацрт-измените и дополнувањата можат да се добијат кај изготвувачот на истите, односно ДОО „Простор“ во Куманово.

Исто така Судот утврди дека на 29 јуни 1994 година Собранието на општината донело Заклучок за усвојување на извештајот од спроведената јавна расправа.

Во извештајот за спроведената расправа од Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија – Подрачната единица во Куманово е утврдено дека нацрт-планот бил изложен во излогот на Стоковната кука од причина што просториите на МЗ „Благој Стевковски“ ги користел Црвениот крст за складирање на хуманитарна помош, и дека за време на траењето на јавната расправа од страна на заинтересирани граѓани биле поднесени 17 приговори.

Во извештајот е наведено кои приговори се прифатени, а кои не се прифатени и од кои причини.

По спроведувањето на оваа постапка Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија на 28 јуни 1994 година дало согласност по Планот за измени и дополнување на Деталниот урбанистички план на МЗ „Благој Стевковски-Гојчо“, дел од МЗ „Центар“, МЗ „III МУБ“ и МЗ „Панче Пешев“.

По добивањето на согласност односно на 29 јуни 1994 година Собранието на општината ја донело оспорената одлука.

5. Согласно член 31 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85, 18/89 и 98/90), кој што бил во важност во времето на донесувањето на оспорената одлука, нацртот на урбанистичкиот план задолжително се става на јавна расправа, која се организира од органот на управата надлежен за работите на урбанизмот, на начин што планот се изложува во соодветна просторија на месната заедница за време од најмалку 15 дена, а во наредниот рок од 15 дена се примаат забелешките од граѓаните и другите заинтересирани субјекти. Во член 32 од Законот е определено дека урбанистичкиот план, пред донесувањето, задолжително се доставува на согласност до републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот. Во член 34 став 2 од истиот закон, е пропишано дека Собранието на општината ги донесува урбанистичките планови за подрачјето на општината, а според член 37 став 2, измените и дополнувањата на урбанистичките планови се вршат на ист начин и постапка како и при донесувањето на урбанистичките планови.

Од изнесените одредби произлегува дека јавната расправа по нацрт планот се организира на тој начин што планот се изложува во соодветна просторија на месната заедница за која се врши измена на планот за време од најмалку од 15 дена.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај оспорената одлука не била донесена во постапка предвидена со законот кој важел во времето на нејзиното донесување, односно не бил изложен во секоја од месните заедници за кои се однесува планот, Судот оцени дека оспорената одлука не била во согласност со законот кој важел во време на нејзиното донесување.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр.109/96
11 септември 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски,с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред овој суд се води парнична постапка за оспорување мајчинство и татковство, меѓу малолетната тужителка Сара Мегдоналд, застапувана од овластено лице вработено во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините во град Скопје, против Весна Мегдоналд и Расел Мегдоналд со живеалиште во Австралија со непозната адреса. Вредност на спорот неодредена.

Се повикуваат тужените Весна Мегдоналд и Расел Мегдоналд да се јават во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достават својата сегашна адреса на живеење. Во колку тужените не се јават во определениот рок на истите ќе им биде определен привремен застапник кој ќе ги застапува нивните интереси пред судот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, I.П.бр. 2185/96.
(318)

Пред овој суд покрената е постапка за докажување – утврдување на смртта на лицето Крум Русјаков од Скопје, по предлог на предлагачот Русјаков Крунислав од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 28/3.

Се повикува секое лице кое што знае нешто во врска со смртта на лицето Крум Русјаков од Скопје, кој починал 1943 година, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во судот.

По истекот на означениот рок на огласот судот ќе продолжи со Постапката.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. Р.бр. 100/96.
(319)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Мемети Ферис Мемет од Скопје, против тужените Пајазити Пајазит, Шаби Садики, Баки-Фатиме, Ислами Пајазит Хилми, Ислами Пајазит Лазим, Ислами Пајазит Зајадин, сите од Скопје, со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да се јават во овој суд или во истиот рок да ја достават својата сегашна точна адреса на живеење.

Доколку во определениот рок тужените не се јават во овој суд или не ја достават својата точна адреса на живеење ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нивните интереси до правосилното окончавање на постапката.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, II.бр. 2969/96.
(320)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Се повикува лицето Стевановски Димитрија од с. Г. Дупени, со последно место на живеење во Аргентина, како и секој друг што знае за него или за неговиот

живот да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од три месеци од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по постапката што следува.

Од Основниот суд во Ресен, Впп. бр. 62/96. (316)

Се повикува лицето Бојчевски С. Коста од с. Г. Дупени, со последно место на живеење во Аргентина, како и секој друг што знае за него или за неговиот живот да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од три месеци од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Во спротивно смртта ќе се докаже по постапката што следува.

Од Основниот суд во Ресен, Впп. бр. 61/96. (317)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за раскин на договор за подарок по тужба на тужителот Биљали Шериф Мустафа од Тетово против тужениот Биљали Мустафа Шериф од Тетово, а сега со непозната адреса во Америка.

Се повикува тужениот да се јави на судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а во спротивно судот преку ЦСР – Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 885/96. (312)

Пред Основниот суд во Тетово е во тек постапка за докажување на смртта на лицето Асани Шефкет од с. Селце по предлог на предлагачот Асани Шемсије, од с. Требош.

Се повикува лицето Асани Мухарем Шефкет од с. Селце да се јави во Основниот суд во Тетово и секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот.

Доколку лицето Асани Муарем Шефкет од с. Селце или друг што знае за неговиот живот не се јави во одредениот рок, судот ќе ја докаже смртта на лицето Асани Шефкет врз доказите што ги располага.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 365/96. (313)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за докажување на смртта на лицето Муареми Селим од Непроштено.

Се повикува лицето Муареми Салиов Селим од с. Непроштено – Тетовско да се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што знае за неговиот живот. Доколку именувањето не се јави ниту пак друг во Основниот суд во Тетово врз доказите што располага ќе ја утврди смртта на лицето Муареми Салиов Селим од с. Непроштено.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 374/96. (314)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужба на тужителката Арслани, родена Шакири Ресмије, од с. Чифлик – Тетово, против тужениот Арслани Зибер од с. Чифлик со непозната адреса во СР Германија.

Се повикува лицето Арслани Зибер во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да се јави во Основниот суд во Тетово или да ангажира негов полномошник. Во спротивно овој суд ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси сè од окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1081/96. (315)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1543/96, на регистарска влошка бр. 1-67919-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет, услуги и производство „ТАМ-МАК“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Кочо Рацин“ бр. 32/1-6, Скопје.

Основачи: Анчевски Благоја од Скопје, ул. „ВИЧ“ бр. 18/7-14, Гакидов Ѓорѓи од Скопје, ул. „Радишанска“ 18-7/14, Дуковски Ацо од Скопје, ул. „Разлошка“ бр. 9/3/8.

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011320, 011522, 011527, 011810, 011990, 013500, 030003, 050201, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 090121, 090129, 110303, 110309, 110402, 110403, 110903, 110909, 110903, констигација, застапства, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Анчевска Милка, директор со неограничени овластувања.

Основен суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1543/96. (7186)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1434/96, на регистарска влошка бр. 1-31157-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејности во внатрешен промет на Претпријатието за трговија и услуги „МАК БОСС“ увоз-извоз, Скопје, бул. „Кочо Рацин“ 18/34.

Дејности: 013021, 013022, 013099.

Основен суд Скопје J – Скопје, Срег. бр. 1434/96. (7188)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1183/96, на регистарска влошка бр. 1-67927-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија со здрава храна „ВИТАЛИА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Ленинова“ бр. 3, Скопје.

Претпријатието е основано со договор-акт за основање од 05.06.1996 година, а основачи се Никола Ветацоски од Скопје, бул. „Партизански одреди“ 8/17, со мат. бр. л.к. 1311941450074 и рег. бр. л.к. 931536 УВР Скопје, Димитар Ветацки од Скопје, бул. „Партизански одреди“ 8/17, со мат. брл. л.к. 1111970450009 и рег. бр. л.к. 1268308 УВР Скопје, Искра Ветацоска од Скопје, бул. „Партизански одреди“ 8/17, со мат. брл. л.к. 2312971455038 и рег. бр. л.к. 1347757 УВР Скопје.

Дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011319, 01132, 011320, 01139, 011390, 011413, 011419, 011430, 01171, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 011799, 01193, 011930, 011941, 011949, 012324, 012421, 012429, 013022, 01303, 013030, 013072, 013073, 013500, 013909, 0501, 05010, 050100, 050201, 0503, 05030, 050301, 050302, 0605, 06050, 060501, 060502, 060503, 0606, 06060, 060601, 060602, 060609, 0701, 070111, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025.

070250, 07026, 070260, 08019, 080190, 0802, 08020, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090131, 090132, 090139, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110611, 110620, 110901, 110902, 110905, 110909, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства (целокупниот свој имот), а основачите не одговараат, а ризикот го снесат до висина на основачкиот влог.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Димитар Ветацки од Скопје, директор без ограничување.

Основен суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1183/96.
(7189)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 929/96 на регистарска влошка бр. 1-66110-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско и услужно претпријатие „МИСИМИ-Н.Б.“ д.о.о. експорт-импорт с. Д. Палчиште, Тетово.

Претпријатието е основано со договор од 15.01.1996 год., а основачи се Насер Мисими и Беким Мисими од с. Д. Палчиште, Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 090121, 060503, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Насер Мисими, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 929/96.
(7196)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1177/96, на регистарска влошка бр. 1-67963-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното услужно трговско претпријатие „РЕНОМЕ-ББ“ увоз-извоз п.о. Скопје, ул. „Благоја Паровиќ“ бр. 50 а.

Основач е Бесим Шабани.

Дејности: 012810, 012820, 012830, 013904, 090110, 090121, 090123, 090160, 090209, 110109, 110309, 110304, 110902, 110909, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува неограничено, а за сторените обврски со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, потполна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1177/96.
(7197)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2065/96 на регистарска влошка бр. 1-28284-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор, основач и седиште на Претпријатието за трговија и услуги „ГОНЗО“ увоз-извоз д.о.о. ул. „515“ бр. 19, Скопје.

Претпријатието за трговија и услуги „ГОНЗО“ увоз-извоз д.о.о. бул. „АВНОЈ“ бр. 12/1-8, Скопје, ново седиште.

Пристапува основачот Живорад Трпенов, истапува основачот Стојановска Валентина.

Се брише Стојановска Виолетка, а се запишува Живорад Трпенов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2065/96.
(7198)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2139/96, на регистарска влошка бр. 1-56130-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен промет и НТР на Производното трговско претпријатие на големо и мало извоз-увоз, шпедиција и услуги „БУЈО“ с.о. бул. „Кочо Рацин“ бр. 28/39, Скопје.

Се брише Бранислав Јосифовски, а се запишува Драгољуб Бундалески, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2139/96.
(7199)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4537/96, на регистарска влошка бр. 1-23638-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на Законот за трансформација на претпријатијата со општествени капитал на Производното трговско претпријатие „ПЕКАРА“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Маршал Тито“ 165, Богданци.

Претпријатието се трансформира на ден 22.3.1995 година со одлука бр. 02-21 од 22.3.1995 година.

Дејности: 070111, 070112, 070114, 070211, 070212, 070219, 070214, 080190, 013021, 013022, 070310.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Станков Ристо, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4537/96.
(7200)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1248/96, на регистарска влошка бр. 1-67964-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие „ЦУНА“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 1/2-9, Скопје.

Основач е Борјанка Цветинова.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090150, 090160, 110109, 110303, 100309, 070310, 070320, 110909.

Неограничено овластување, делумна одговорност.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното и надворешното трговско работење е Борјанка Цветинова, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1248/96.
(7201)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1943/96, на регистарска влошка бр. 1-30316-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „КОЛАН-ТРЕИД“ с.о. увоз-извоз, Кратово.

Се брише досегашниот застапник Коцев Драги, директор без ограничување, а се запишува Анастасова Снежана, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1943/96. (7202)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4823/96 на регистарска влошка бр. 1-66767-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „АКТИВА-96“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр. 34/2-15.

Претпријатието е основано со акт-одлука за основање бр. 01/96 од 10.03.1996 год., а основачи се Остојчиќ Гордана и Остојчиќ Маја од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110620, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки во консигнациони складови, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешното работење и внатрешниот промет е Остојчиќ Маја, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4823/96. (7152)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 4302/95 на регистарска влошка бр. 1-17783-0-0, го запиша во судскиот регистар Производното, услужно и трговско претпријатие на големо и мало, увоз-извоз „ГЕНЕРАЛ-ЕКСПОРТ“ с. Лажани, Прилеп, п.о.

Дејности: 011315, 011319, 011320, 011390, 011831, 011832, 011941, 011949, 012001, 012002, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012699, 012901, 012909, 012010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013050, 013121, 013000, 013310, 013320, 013400, 013500, 020110, 020121, 020140, 050201, 060401, 060402, 060403, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070140, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090182, 090201, 090202, 090209, 120350, 070310, 070320, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови за странски стоки, реекспорт.

Полни овластувања, полна одговорност.

Адна Цафероски, директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности, со л.к. бр. 216002 и мат. бр. 2401969440042, издадена од УВР – Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 4302/95. (7153)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3754/95 на регистарска влошка бр. 1-17718-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното, услужно и трговско претпријатие на големо и мало, увоз-извоз „СОТИР-95“ с. Лениште – Прилеп, п.о. с. Лениште, Прилеп.

Дејности: 011315, 011390, 011941, 011949, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012421, 012429, 013021, 013022, 013121, 013400, 013500, 013901, 013909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 090129, 090140, 090171, 090190, 090181, 090183, 090189, 070310, 070320, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови за странски стоки, реекспорт.

Полни овластувања, полна одговорност.

Коце Петрески, директор на претпријатието со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3754/95. (7154)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3753/95 на регистарска влошка бр. 1-17717-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното, услужно и трговско претпријатие на големо и мало, увоз-извоз „ТАВОР“ – Прилеп, п.о. ул. „5 Прилепска бригада“ бр. 28.

Дејности: 011315, 011390, 011941, 011949, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012421, 012429, 013021, 013022, 013121, 013400, 013500, 013901, 013909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 090129, 090140, 090171, 090190, 090181, 090183, 090189, 070310, 070320, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови за странски стоки, реекспорт.

Полни овластувања, полна одговорност.

Сашо Тинтоски, директор на претпријатието со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3753/95. (7155)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1895/96 на регистарска влошка бр. 1-14690-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на производното, трговско услужно претпријатие „ЈУБРА“ д.о.о. Скопје.

Досегашното седиште на претпријатието ул. „Ташко Караца“ бр. 1/3-8 се менува и во иднина ќе гласи: Бул. „АСНОМ“ бр. 58 влез 2 локал 4, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1895/96. (7190)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1873/96, на регистарска влошка бр. 1-66467-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ГЕНЕКС-МАК“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Ордан Чопска“ бр. 23-а, Скопје.

Се брише Милановски Круме, досегашен директор на претпријатието, а се запишува Милановска Слободанка, директор, овластена за застапување без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1873/96. (7191)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1189/96 на регистарска влошка бр. 1-67925-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие „РЕМИ-3“ д.о.о. Богданци, ул. „Маршал Тито“ бр. 26, опш. Гевгелија.

Претпријатието е основано со договор бр. 03-1/96 од 30.05.1996 год., а основачи се Ружа Тумбова, Елизабета Кортошева и Мирјана Чавдарова, сите од Богданци, општина Гевгелија.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070212, 070213, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 080121, 080122, 080129, 080190, 090121.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во трговскиот промет е Ружа Тумбова, директор без ограничувања на овластувањата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1189/96. (7192)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2025/96, на регистарска влошка бр. 1-9104-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на РЖ „СКОПЈЕ-УГОТУР“ д.о.о. ц.о. ул. „16-та Македонска Бригада“ бр. 18, Скопје.

Се брише Николовски Данчо, вд директор, а се запишува Николовски Данчо, директор без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2025/96. (7193)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2140/96, на регистарска влошка бр. 1-27305-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен промет на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало и услужни дејности „СЕЗАМ“ експорт-импорт ц.о. Гостивар, ул. „Браќа Блажески“ бр. 7.

Дејности: 013021, 013022, 013071, 014072, 013073, 013074, 013099.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2140/96. (7194)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6349/95, на регистарска влошка бр. 1-62302-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и транспорт „НАСА-ПРОМ“ ц.о. увоз-извоз Куманово, с. Черкеско Село, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 14.04.1995 год. а основач е Салихи Насер од с. Черкеско Село.

Дејности: 011315, 011390, 011820, 011941, 011949, 012001, 012002, 012130, 012142, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, 012623, 012901, 013010, 013021, 013022, 013041, 013042, 013050, 013099, 013121, 013122, 013200, 013400, 013500, 013901, 013904, 020110, 020121, 020140, 020201, 020202, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090201, 090202, 090209, 100101, 100351, 100352, 110109,

110301, 110302, 110303, 110309, 110402, 110903, 110909, 070310, 070320, застапништво и посредништво, респект, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Р. Србија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Салихи Насер, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6349/95. (7195)

Основен суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 1701/96 на регистарска влошка бр. 1-67936-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ФИКСИТ“ д.о.о. експорт-импорт, с. Цепчиште, Тетово.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 28.06.1996 год., а основач е Хамди Мемети.

Дејности: 012521, 012522, 012523, 012524, 012611, 012613, 012621, 012623, 012624, 012691, 012699, 012701, 012703, 012810, 012820, 012830, 012321, 012322, 012323, 012142, 012130, 013099, 020110, 020121, 020201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080129, 090131, 090133, 090139, 090160, 090171, 090172, 090179, 100101, 100102, 100103, 100109, 110109, 110309, 110909, 110900, откуп на сурова кожа, сточарски и земјоделски производи, шумски плодови, печурки, полжави и водоземци, добиток и живина, 070310, 070320, преметно-агенциски работи, повторен извоз на привремено увезените стоки, посредување на надворешен трговски промет, купување на стока во странство и продажба на истата во странство, застапување на странски лица, продажба на стока на консигнација, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со соседните земји.

Неограничено овластување. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Хамди Мемети, директор со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1701/96. (7212)

Основен суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 2011/96 на регистарска влошка бр. 1-590-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Основното училиште „Коста Рацин“ село Брвеница, Тетово.

Се брише досегашниот застапник Веселиновски Милорад, а се запишува новиот застапник Богосевски Бошко – директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2011/96. (7213)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1534/96 на регистарска влошка бр. 1-67938-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, промет и услуги „МАРКОС-2000“ ц.о. експорт-импорт, ул. „Марксова“ бр. 42, Неготино.

Претпријатието е основано со акт за основање од 24.06.1996 година а основач е Борис Камчев од Неготино.

Дејности: 011930, 011949, 090123, 090140, 090150, 090181, 070111, 070112, 070113, 070115, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070130, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070228, 070229, 070230, 060502, 080201, 080202, 080112, 11002, 090302, 110304, 110109, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, респект, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и шпедиција.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ангел Камчев, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1534/96. (7214)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1417/96 на регистарска влошка бр. 1-67894-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за трговија на големо и мало „МИЛА-КОМЕРЦ 96“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Иго Тричковик“ бр. 33, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 21.06.1996 год., а основач е Стојановски Влатко од Куманово.

Дејности: 012621, 012622, 012623, 013099, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, откуп на земјоделски производи, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 090150, 090160, 110303, 110309, 110401, 110401, 110404, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, застапништво и посредништво, респект, консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Р. Србија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свој име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Станојковски Влатко, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1417/96. (7215)

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 2307/96, на регистарската влошка бр. 1-19163-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во приватна сопственост на претпријатието за производство и трговија „ВИЛМИЦ“ хемија, електроника и механика д.о.о. ул. „Јане Сандански“ бр. 100/1/12, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Виолета Тодсва-Гукановиќ, а се запишува Миодраг Гукановиќ – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 2307/96. (7367)

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1294/96, на регистарската влошка, бр. 1-40871-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен промет и НТР на Претпријатието за сценско музички дејности „РУСТИКО“ ц.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 86/4-15, Скопје.

Се врши промената на лицето овластено за застапување во внатрешен и НТР промет и тоа:

Се брише досегашниот директор со ограничени овластувања Сања Фрковиќ а се запишува – Заповр Запре – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 1296/96. (7368)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1461/96, на регистарската влошка, бр. 1-67959-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Градежното занатско претпријатие за услуги и промет „ИНЖИЊЕРИНГ-ЕКОНОМИКА II“ д.о.о. со п.о. ул. „Горче Петров“ бр. 71/1-8, Скопје.

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 03-1 од 22.06.1996 год. а основачи се: Стојан Горгиевски и Лилјана Симјановска од Скопје.

Дејности: 05030, 050301, 050302, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 07021, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 11040, 110401, 110402, 110403, 110404, 0703, 070310, 070320, изведуваче на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 1461/96. (7369)

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1422/96, на регистарската влошка, бр. 1-32786-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за трговија на огноотпорни и брусни материјали „АЛСИМА“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Лесинова“ бр. 69, Скопје.

Претпријатието го менува седиштето на бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 1/2-18, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 1422/96. (7370)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5558/96, на регистарската влошка, бр. 1-1982-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Работната организација за физичка култура „МЛАДОСТ“ ул. „Браќа Гиновски“ бр. 54, ц.о. Гостивар.

Дејноста се проширува на: 10039, останати комунални услуги, Јавни гаражи, паркинзи и чување на возила.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5558/96. (7371)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6650/96, на регистарската влошка, бр. 1-54103-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и застапник на Претпријатието за трговија на големо и мало „ЛАУРЕКС“ д.о.о. експорт-импорт бул. „Свети Климент Охридски“ бб, Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Љубомир Илиевски од Скопје.

Се брише досегашниот застапник во внатрешен и надворешен трговски промет Љубомир Илиевски – директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник во внатрешен и надворешен трговски промет Мирјана Шошева – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје I, Срег. бр. 6650/96. (7372)

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1839/96, на регистарската влошка бр. 1-67890-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет, трговија, услуги и угостителство „АЛБЕНА 96“ д.о.о. увоз-извоз бул. „АСНОМ“ бр. 34/2-5, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 27.06.1996 год.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090179, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Петковски Бранко – директор, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 1839/96.

(7373)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11805/94, на регистарската влошка, бр. 1-53675-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги, експорт-импорт „НИ-НА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 59, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 09.09.1994 год. а основач е Славе Четорошка од Скопје.

Дејности 020140, 013072, 013121, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080111, 080112, 080190, 080201, 110309, 110909, 110903, производство на сода-вода, трговија на големо и мало со пчели и пчелни производи, медно-шекерни погачи и репро материјали за пчеларство, откуп на земјоделски и шумски производи, мелене на шеќер 070310, 070320, рескспорт, застапување на странско лице.

Директор на претпријатието е основачот Четорошка Славе.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11805/96. (7374)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14374/95, на регистарската влошка, бр. 1-43039-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет и услуги „БЕЛИЦА“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Злате Михајловски“ бр. 31-а, Скопје.

Се брише Треноски Владимир, се запишува Милуноски Кире.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14374/95. (7375)

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1801/96, на регистарската влошка, бр. 1-59081-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и основач на Производно, транспортното услужно и трговско претпријатие „Е.М.С. – ТРАДЕ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Питу Гули“ бр. 70, Скопје.

Ново седиште на фирмата е: ул. „11 Октомври“ бр. 6, Скопје.

Пристапува основачот Бошков Кирил, и истапува Славица Петрова.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 1801/96.

(7376)

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1604/96, на регистарската влошка, бр. 1-39893-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и на лице овластено на „ЕУРОШПЕД“ д.о.о. претпријатие за шпедиција транспорт трговија и услуги експорт-импорт ул. „Илинденска“ бб, Куманово.

Од претпријатието истапува Антоније Миленковиќ од 22.06.1996 год.

Се брише Миленковиќ Антоније се запишува Давидовиќ Дивна како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 1604/96.

(7377)

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 2207/96, на регистарската влошка, ја запиша во судскиот регистар промената на лица овластено за застапување на Општественото претпријатие за проектирање, производство, монтажа и услуги по систем на инжињеринг на сите видови на машински инсталации „ЈУГО-МОНТАЖА БЛАГОЈ ДАВКОВ“ ц.о. ул. „50 дивизија“ бр. 26, Скопје.

Со одлуката бр. 1035/2 од 17.07.1996 година ОП „Југомонтажа Благој Давков“ изврши промена на лицата овластени за застапување во надворешниот и внатрешниот трговски промет.

За работоводен орган в.д. директор е именувано лицето Николовски Борислав од Скопје, кој е овластен како в.д. директор да го застапување и претставува претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 2207/96.

(7378)

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1353/96 на регистарска влошка бр. 1-36453-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Здравствената организација-ординација по општа стоматологија „ПРОЛЕТ“ п.о. ул. „Симеон Кавракиров“ бр. 7 Скопје.

Се брише Лилјана Бабамова, директор, а се запишува во внатрешен промет Лазар Симеонов, директор.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 1353/96.

(7329)

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 2056/96, на регистарска влошка бр. 1-44883-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, основач, проширување на Претпријатието во мешовита сопственост за производство, трговија, услуги и туризам „ЕЛЕКТРА-93“ ц.о. д.о.о. увоз-извоз ул. „Мито Хадивасилев“ бр. 18, Кавадарци.

Во иднина ќе гласи: ДОО во мешовита сопственост за производство, трговија, услуги и туризам „ДЕРИДА“ ц.о. увоз-извоз ул. „Мито Хадивасилев“ 18 Кавадарци.

На ден 16.08.1996 год., во претпријатието пристапиле Вељан Стојковски и Киро Митевски, а на истиот ден истапиле Ациев Тодор и Шапкарен Венко.

Дејности: 013021, 013022, 013073, 013074, 080129, 080190.

Се брише Борис Митрев, а се запишува во внатрешен и надворешен трговски промет Рада Стојковска, директор.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 2056/96.

(7330)

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 2310/96 на регистарска влошка бр. 1-67625-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за информатски и сдукативен инжињеринг „ДАТА ЕДУСОФТ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Цицо Поповиќ“ бр. 6/2-9, Скопје.

Дејности: 120190, 120311, 120312.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 2310/96. (7331)

Основен суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1430/96, на регистарска влошка бр. 1-2214-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на Претприја-

тието за вработување на инвалиди „КОПЛИНГ“ д.о.о. ул. „Стезово“ бр. 7, Скопје.

Трансформацијата на општествено претпријатие за вработување на инвалиди „КОПИНГ“ п.о. ул. „Стрезово“ бр. 7, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 1430/96. (7333)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1941/96 на регистарска влошка бр. 1-64943-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за трговија, инженеринг и производство „ЕЛЕКТРОСИСТЕМ“ д.о.о. ул. „Црвена вода“ бр. 28, Скопје.

Се брише Ивица Шкрињариќ, в.д. директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Надица Цидроска, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1941/96. (7320)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2030/96, на регистарска влошка бр. 1-55290-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и на основачки влог на Приватната здравствена организација – ординација по општа медицина „Д-р Горан Денковски“ п.о. ул. „Илинденска“ бр. 5, Куманово.

Од приватната здравствена организација – ординација по општа медицина „Д-р Горан Денковски“ п.о. ул. „Илинденска“ бр. 5, Куманово истапува основачот Горан Денковски од Куманово од 31.07. 1996 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2030/96. (7321)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1085/96 на регистарска влошка бр. 1-68024-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „МАК-КОПИ – 96“ д.о.о. експорт-импорт бул. „Партизански одреди“ 74 – 39, Скопје.

Делјности: 08011, 080119, 08012, 080121, 080122, 080190, 08020, 080201, 080202, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070131, 070140, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070229, 070225, 070226, 070250, 070230, 070260, 070310, 070320, 1110109, 110909, 110309, 060501, 060502, посредување во надворешно трговски промет, компензациони работи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, контрола на квалитетот на стоките во меѓународниот промет, меѓународен промет на стоки и услуги, надворешна трговија со хемиски производи и нафтни деривати, реекспорт, консигнација и комисионно работење, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна инспекција, меѓународни сообраќајни агенциски услуги, туристички работи со странство, услуги на складирање на стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1085/96. (7322)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст. бр. 201/96 на поранешниот Окружен стопански суд во Скопје е отворена стечајна постапка со решение Ст. бр. 1328/96 од 26.VI.1996 година над должникот ПОС „Кооперација“ од Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 132.

За стечаен судија се определува Слаѓана Илиеска, судија при Основниот суд во Тетово.

За стечаен управник е одреден Симоски Глигур од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222 – телефон 22-025.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за ден 18.XI.1996 година во 9,30 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (1710)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 704/96 од 04.VI.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Мак Младост“ од Скопје, ул. „Новоселски пат“ бб.

За стечаен судија е одредена Мируша Еленоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 21.X.1996 година во 11,20 соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1717)

Основен суд Скопје I Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1860/95 од 22.II.1996 г. е отворена стечајна постапка над должникот ПТТМ „МИКЕС“ д.о.о. од Скопје ул. „Црногорска“ бр. 61-а.

За стечаен судија е одредена Ружица Топличанска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од Скопје, бул. „Ј. Сандански“ бр. 50-3/4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 31.X.1996 год. во 8,15 соба бр. 59 во Основен суд Скопје I.

Од Основниот суд Скопје-I Скопје. (1718)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 566/94 од 19.II.1996 е отворена стечајна постапка над должникот ТП „СЕЉО – ПРО-МЕТ“ од Скопје, с. Арачиново.

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од Скопје, бул. „Ј. Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за ден 31.X.1996 год. во 8,30 соба бр. 59 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1719)

МАЛИ ОГЛАСИ**Се огласуваат за неважни следните печати:**

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „Дона-Комерц“ д.о.о. експорт-импорт, Скопје“. (4657)

Правоаголен печат под назив: „С.Т.Д. „Асторија“ – Ивановски Роберт – Скопје. (4681)

Тркалезен печат под назив: „Градежно претпријатие „Бетон-Радовиш“ АД – ц.о. – Радовиш“. (4747)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 304498/95, издаден од УВР – Тетово на име Бецети Шефкет, с.Г. Речица, Тетово. (3672)

Чековна картичка на име Харалампијева Тодорка, ул. „ЈНА“ бр. 3/13, Штип (3673)

Пасош бр. 168930, издаден од УВР – Штип на име Демиров Вежди, ул. „Косовска“ бр. 55/1, Штип. (3674)

Пасош бр. 181822 на име Благој Јажев, ул. „Бошко Буха“ бр. 40, Битола. (3675)

Пасош бр. 0105262 на име Ацевски Оливер, ул. „ЈНА“ бр. 28/10, Битола. (3676)

Пасош на име Ациевски Оливер, ул. „ЈНА“ бр. 28/10, Битола. (3677)

Пасош бр. 0396460 на име Милошевска Гордана, ул. „Л. Трпоски“ бр. 23, Охрид. (3678)

Пасош бр. 0396455 на име Милошевски Зоран, Охрид. (3679)

Тековна книшка бр. 60800-283-21-8071-3983919, издадена од Поштенска птедилница – Белград на име Бошковска Гурѓа, ул. „Вук Караџиќ“ бр. 42, Куманово. (3680)

Пасош бр. 494314/95, издаден од УВР – Куманово на име Ненад Ангеловски, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 9-6 I/16, Куманово. (3681)

Спецификација бр. 01-04 од 16.IV.1994, издадено по решение бр. 18-6297/2 од 25.V.1994, издадени од Министерството за односи со странство на име М.П. „Стил-Ас“ – Охрид. (4334)

Решение за обавување на дејност на име Исуф Ејупи, с. Д. Бајница, Гостивар. (4635)

Пасош бр. 014757 на име Андоноски Мирослав, ул. „Горче Петров“ бр. 37, Кичево. (4637)

Чекови од бр. 10791721-730 и бр. 10751807-814 (18 чека) од тековна сметка бр. 17904-11, издадени од Стопанска банка а.д. Скопје на име Стојан П.Косев, ул. „Питу Гули“ бр. 33, Скопје. (4641)

Чековна сметка бр. 6289/76 на име Станојков Тони, ул. „Мирче Ацев“ бр. 5, Штип. (4643)

Пасош бр. 0105262 на име Оливер Ациевски, ул. „ЈНА“ бр. 28/10, Битола. (4645)

Пасош бр. 0610613/95, издаден од УВР – Битола на име Мирјана Николовска ул., Цар-Самоил“ бр. 222, Битола. (4646)

Пасош бр. 0806850 на име Курчински Димитар, с. Црник, Берово. (4649)

Пасош бр. 0567395, издаден од УВР – Прилеп на име Димоски Томислав, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 344, Прилеп. (4650)

Пасош бр. 115340 на име Топуков Димитар, ул. „Гоце Делчев“ бр. 1-3/9, Кочани. (4651)

Пасош бр. 043090 на име Бранко Ананијев, с. Прибачево, Кочани. (4652)

Тековна сметка бр. 02697-30 и чекови бр. 425926, 430357, 430358, 430359 и 430360 на име Цветкоски Горѓија ул. „Т.Јованоски“ бр. 4, Гостивар. (4653)

Пасош бр. 406854, издадена од ОВР – Гостивар на име Алигега Рина, ул. „Живко Брајковски“ бр. 67, Гостивар. (4654)

Пасош бр. 0138256 на име Илоска Тина, ул. „Јане Сандански“ бр. 59 а/6, Охрид. (4655)

Чек од тековна сметка бр. 40508-43 издаден од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Ивановски Цветан, с. Јурумлери ул. „503“ бр. 42, Скопје. (4656)

Работна книшка на име Дејаноска Татјана, ул. „18 Ноември“ бр. 27-6, Гостивар. (4603-а)

Девизна книшка бр. 1638/76, издадена од Стопанска банка – Титов Велес на име Марковски Живко, ул. „Благој Горев“ бр. 2, Титов Велес. (4655-а)

Пасош бр. 0211631/94, издаден од УВР – Скопје на име Долевска -Богдановска Елизабета, с. Матка, Скопје. (4656-а)

Пасош бр. 832744, издаден од УВР – Македонски Брод на име Горан Гојко Алексоски, ул. „Горче Петров“ бр. 1, Македонски Брод. (4658)

Пасош бр. 152119/93, издаден од УВР – Скопје на име Стојановски Љубе, Скопје. (4659)

Пасош бр. 154480/93, издаден од УВР – Скопје на име Абдусамет Ахмети, ул. „Рифат Бурџевиќ“ бр. 62, Скопје. (4660)

Дозвола за работа на помошен член на посада во воздухопловство бр. 197/0254, издадени од Дирекција за цивилна воздушна пловидба – Скопје на име Методи Кунгуловски, Скопје. (4661)

Решение за ХТП, издадено од Министерство за стопанство – Центар – Скопје на име Ирмет Љутви, Скопје. (4662)

Чековна картичка бр. 74864-22 и чекови бр. 3199250 и 3199248, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Ангелов Александар, Скопје. (4663)

Чековна картичка бр. 99521-28 и чекови бр. 934607, 883548 и 883549, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Елисавета Ангеловска, Скопје (4664)

Пасош бр. 509795, издаден од УВР – Тетово на име Зекири Селман, с. Добарце, Тетово. (4783)

Тековна сметка бр. 0064029.77 и чекови од бр. 0001866244 до 0001866253, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Викторија Лозаноска, Скопје. (4665)

Чекови бр. 3061693, 3061694, 3061696, 3061697 од тековна сметка бр. 104658-17, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Трајче Цветковски, Скопје. (4666)

Чекови бр. 11757116 и 11757117 од тековна сметка бр. 6243-32, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Славица Тодоровска, Скопје (4667)

Работна книшка на име Гултен Османи, Скопје
Свидетелство за завршено I година, издадено од Техничко училиште „Наџе Буѓони“ – Куманово на име Бејтула Садики, Куманово. (4669)

Работна книшка на име Лиле Бреслиева, с. Зрновци, Кочани. (4670)

Работна книшка на име Даниела Ристова, Скопје (4671)

Пасош бр. 0552309/95, издаден од ГУВР – Скопје на име Огнен Бошњаковски ул. „Никола Тесла“ бр. 2/1-12, Скопје. (4679)

Пасош бр. 533728/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Роберт Срдановиќ, ул. „Букурешка“ бр. 12/20, Скопје. (4680)

Пасош бр. 0103343, издаден од УВР – Струмица на име Николова Загорка с. Турново, Кичево. (4672)

Тековна сметка бр. 1912-49, издадена од Стопанска банка а.д. – Скопје – филијала - Свети Николе на име Јордан Гиевски ул. „Јанко Глигоров“ бр. 7, Свети Николе. (4673)

Чек бр. 672706 од тековна сметка бр. 1605/37 на име Глигор Пуреовски, ул. „4 Јули“ бр. 18, Радовиш (4674)

Тековна сметка 1745-80 чек бр. 746211 и чековна картица, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје-Филијала Свети Николе на име Павле Бошев, ул. „Скопска“ бр. 84, Свети Николе. (4675)

Пасош бр. 0843862/96, издаден од УВР – Струмица на име Бојаци Василка, ул. „Широк Дол“ бр. 60, Струмица. (4676)

Пасош бр. 513593 на име Зулбеари Насер, с. Желино, Тетово. (4677)

Пасош бр. 147824/93 на име Есати Насуф, с. До-
броште, Тетово. (4678)

Пасош бр. 515218, издаден од УВР - Тетово на име
Хавзија Шпендики, с. Пирок, Тетово. (4682)

Диплома за завршено средно образование, издадена
УЦСО „Јосип Броз Тито“ - Ресен - Гимназија - правен
смер на име Пеце Карапалевски с. Волкодери, Ресен.

Пасош бр. 0544218 на име Пецев Панче ул. „Ограж-
ден“ бр. 3, Струмица. (4683)

Пасош бр. 335436 на име Халими Сердал, с. Врп-
чиште, Гостивар. (4681)

Пасош бр. 62322 на име Трпески Саве, ул. „Питар-
ница“ бр. 1/18, Гостивар. (46827)

Пасош бр. 091780 на име Нуредини Селим, с. Д. Ба-
иџа, Гостивар. (4683)

Пасош бр. 324959/94, издаден од УВР - Скопје на
име Имер Бериша, ул. „7 Јули“ бр. 44, Скопје. (4737)

Пасош бр. 662883 на име Силјаноска Даниела ул.
„Момчило Јорданоски“ бр. 259, Охрид. (4645)

Пасош бр. 406521 на име Нуредини Рамазан, с.
Чајле, Гостивар. (4745-а)

Пасош на име Костовски Александар, с. Олевени,
Битола (4684)

Пасош на име Костовски Томе, с. Олевени, Битола.

Тековна сметка бр. 24631/95 и два чека, издадени од
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Ѓорѓе Величков-
ски, ул. „Боро Тодоровиќ“ бр. 24, Скопје. (4636)

Пасош на име Костовска Јагода, с. Олевени, Би-
тола. (4686)

Пасош на име Костовски Ване, с. Олевени, Битола

Пасош бр. 87560 на име Нуредини Адије, ул. „Седек
Костоски“ бр. 22, Гостивар. (4688)

Пасош бр. 631009/95 издаден од УВР - Куманово на
име Јакупи Скендер, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 24,
Куманово. (4689)

Пасош бр. 199226 на име Хасани Мерат, ул. „ЈНА“
бр. 103, Гостивар. (4690)

Пасош бр. 309704 на име Хасани Зенеп, ул. „Тод-
е Богданоски“ бр. 62, Гостивар. (4691)

Пасош бр. 406027 на име Салији Турпан с. Врп-
чиште, Гостивар. (4692)

Тековна сметка бр. 9428-49 и чекови од бр. 11277463
до 11277470 (8 чека) издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Атанасова Германија, ул. „Велько Влахо-
виќ“ бр. 23/29, Скопје. (4693)

Чекови на име Арсов Добре ул. „Тодор Јанев“ бр.
69, Титов Велес. (4694)

Чекови на име Никола Вангеловски ул. „Ж.Ј.- Шпа-
нац“ бр. 140, Битола. (4695)

Пасош бр. 205519 на име Симоновски Игорче, ул.
„Мусала“ бр. 43, Кратово. (4696)

Пасош бр. 123366, издаден од УВР - Штип на име
сулманов Мурем, ул. „Р. Пат“ бр. 24, Штип. (4697)

Пасош бр. 784385/96, издаден од ОВР - Струга на
име Гафилоски Сафет, с. Лабуништа, Струга. (4698)

Пасош бр. 524399/95, издаден од ОВР - Охрид на
име Аналиевски Ванчо, ул. „Р. Новичиќ“ бр. 380,
Охрид. (4699)

Пасош на име Савески Зорс, Циглана II бр. 13,
Гостивар. (4700)

Пасош бр. 0293556 на име Дурацова Јасмина, ул.
Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 11, Битола (4701)

Пасош на име Лидија Арсова с. Градец, Винаца.
(4702)

Пасош бр. 0617797, издаден од УВР - Куманово на
име Бранко Митевски, ул. „Т. Митровачка“ бр. 6-III/
16, Куманово (4703)

Пасош бр. 0098542, издаден од ОВР - Крушево на
име Бојоска Нада, ул. „Монна Пијаде“ бр. 24, Прилеп.
(4704)

Пасош бр. 0096161 издаден од УВР - Прилеп на име
Ангелески Никола, ул. „Мице Козар“ бр. 177, Прилеп.

Тековна сметка бр. 37810-18 и чекови од бр.
10758784 до 1075896, (12 чека) издадени од Стопанска
банка а.д. - Скопје на име Миленковиќ Јованка,
Скопје. (4706)

Тековна сметка бр. 719-52 и чекови од бр. 11291496
до 11291505 (10 чека) издадени од Стопанска банка а.д.
- Скопје на име Олгица Димчевска, ул. „Ѓорѓи Поп
Христов“ бр. 13/1-17, Скопје. (4707)

Пасош на име Гогова Лејла, бул. „Револуција“ бр.
111 Охрид. (4708)

Пасош бр. 0803380 на име Саид Сулејмановски, ул.
„В. Каранџелески“ бр. 4/46, Битола. (4709)

Пасош бр. 594411/95 на име Ислами Низамедин, ул.
„Мурат Бафтијари“ бр. 142, Тетово. (4710)

Пасош на име Крстиќ Мирјана, ул. „Србо Томовиќ“
бр. 2/17, Куманово. (4711)

Пасош бр. 224601 на име Голошев Трајче, ул.
„Санс Ѓеорѓиев“ бр. 47, Штип. (4712)

Тековна сметка бр. 574-02 на име Ѓорѓи Бачев, ул.
„Васил Главинов“ бр. 74, Титов Велес. (4713)

Пасош на име Ифтимов Стојанчо, с. Василево бр.
227, Струмица. (4713)

Пасош бр. 140383/94, издаден од ОВР - Струга на
име Камариста Велију Ирсна, ул. „Д. Лучев“ бр. 5/13,
Струга. (4714)

Пасош бр. 586041, издаден од УВР-Штип на име
Шабан Раман, с. Белталија, Штип.

Пасош на име Рабациски Ратко, Радовиш. (4715)

Пасош бр. 0408463 на име Тамадани Ракип, с. Же-
лино, Тетово. (4716)

Пасош бр. 419255/94, издаден од УВР - Куманово
на име Апостоловски Симе, ул. „Благој Илиев-Ѓунев“
бр. 65-III/25, Куманово. (4717)

Чекови од бр. 8952519 до 8952523 и бросвите
6636692, 6636701 и 6636702, издадени од Стопанска
банка а.д. - Скопје на тековна сметка бр. 23521-84, на
име Митров Витомир, ул. „Т. Розмон“ бр. 5-а, Скопје,
(4718)

Чекови од бр. 11291946 до 11291955, 9000086433 и
9000086434, издадени на тековна сметка бр. 151142-21
од Стопанска банка а.д. - Скопје, на име Војче Сарџов-
ски, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 6/14, Скопје. (4719)

Пасош бр. 29570/93, издаден од ОВР - Крушево на
име Драгица Соколовска, ул. „Б. Ценев“ бр. 19, Кру-
шево. (4720)

Пасош бр. 29571/93, издаден од ОВР - Крушево на
име Стојко Соколовски, ул. „Б. Ценев“ бр. 19, Кру-
шево. (4721)

Пасош на име Спасевски Васе, ул. „Кочо Плаки-
цов“ бр. 13, Титов Велес. (4722)

Пасош бр. 070304 на име Зулбеари Селадија, ул.
„11 Септември“ бр. 72, Кичево. (4723)

Тековна картица бр. 8420/28 на име Танков Сте-
ван, ул. „Крсто Митев“ бр. 6, Штип. (4724)

Чекови бр. 11285012, 11285014, 10007903 од тековна
сметка 27126-26, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Тромик Анита, ул. „Желево“ бр. 5-1/6,
Скопје. (4725)

Чекови од бр. 10929572 до 10929575 (4 чека), изда-
дени од Стопанска банка а.д. - Скопје на тековна
сметка бр. 19913-40 на име Стеван Димитровски, ул.
„Никола Тесла“ бр. 12-2-16, Скопје. (4726)

Пасош бр. 830297 на име Целадин Зерафет, ул.
„Аци Мустафа“ бр. 15, Охрид. (4727)

Пасош на име Ариова Мануела, ул. „Владимир На-
зор“ бр. 118, Титов Велес. (4728)

Пасош на име Аризанов Петар, Гевгелија. (4730)

Пасош бр. 74161/93, издаден од ОВР - Струга на
име Полис Албреина, с. Добовјани, Струга. (4731)

Пасош бр. 0093617, издаден од ОВР - Гостивар на
име Максоти Мухамед, с. Форино, Гостивар. (4732)

Единасмет чека, издадени на тековна сметка бр. 9556-78 од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Златевска Оливера, ул. „Гурчин Кокале“ бр. 17, Скопје. (4733)

Решение Уп. бр. 25-119/1 од 23.VII.1996 година за вршење на превоз, издадено од Министерството за стопанство – Демир Хисар на име Кедчиовски Кире, с. Сопотница, Демир Хисар. (4734)

Пасош бр. 164978/94, издаден од УВР – Тетово на име Буран Исени, с. Стримница, Тетово. (4550)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ПОУ „Рајко Жинзифов“ с.д. Оризари, Титов Велес на име Куч Елведин, с. Д. Оризари, Титов Велес. (4735)

Чесовна картичка од тековна сметка бр. 1492-25 на име Витка Постолова, ул. „Пионерска“ бр. 1/3, Свети Николе. (4736)

Пасош бр. 111906 на име Рамадани Рамадан, с. Оризари, Куманово. (4799)

Пасош бр. 506351/94, издаден од Свети Николе на име Стаменов Ванчо, ул. „Цветан Димов“ бр. 16, Свети Николе. (4798)

Пасош бр. 0776437 на име Јанев Милчо, с. Василево бр. 70, Струмица. (4800)

Пасош бр. 756178/95, издаден од УВР – Куманово на име Руфат Мамутовски, ул. „Веселин Маслеша“ бр. 2, Куманово. (4738)

Пасош бр. 387647/94, издаден од УВР – Скопје на име Неџмедин Зенделовски, с. Морани, Скопје. (4739)

Пасош бр. 646577, издаден од УВР – Скопје на име Петрушевска Гордана, ул. „16 Македонска бригада“ бр. 10/1/2, Скопје. (4740)

Пасош бр. 646576, издаден од УВР – Скопје на име Петрушевски Ивчо, ул. „16 Македонска бригада“ бр. 10/1/2, Скопје. (4741)

Пасош бр. 393201/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Сашо Стефановски, Скопје. (4741-а)

Пасош бр. МКО 0833621, издаден од ГУВР – Скопје на име Шериф Керими, бул. „Партизански одреди“ бр. 6/11, Скопје. (4738-а)

Пасош бр. 343324, издаден од ОВР Куманово на име Симоновиќ Никола, ул. „Тоде Думба“ бр. 10, Куманово. (4784)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и чл. 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, 33 „ПИРОК“ – с. Мокриево – Струмица објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. Земјоделската задруга „Пирок“ с. Мокриево ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници државјани на РМ, доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон задругата.

2. Седиштето на Земјод. задруга „ПИРОК“ с. Мокриево е во с. Мокриево, Струмица.

3. Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до Агенцијата на РМ на образец пропишан од Агенцијата („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на РМ бр. 38/93), а во врска со член 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 19/96), Земјоделската задруга „Единство“ ц.о. село Волковија – Тетово објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. 33 „Единство“ ц.о. село Волковија – Тетово ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници државјани на Р. Македонија доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон претпријатието во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. Во пријавите поранешните сопственици и нивните правни наследници да не внесуваат и земјоделско земјиште.

3. Седиштето на Задругата „Единство“ ц.о. село Волковија се наоѓа во село Волковија – Тетово.

4. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94). Истовремено се доставуваат и до Агенцијата на Република Македонија во Скопје на ул. „Даме Груев“ бр. 14, поштенски фах 410.

СОДРЖИНА

Страна

961.	Одлука за изменување на Одлуката за определување на посебни давачки при увоз на одделни земјоделски и прехранбени производи	2839
962.	Одлука за определување на посебна давачка при увоз на одделни производи од месо	2839
963.	Одлука за определување на посебна давачка при увоз на свинско месо	2839
964.	Одлука за продажба на становите на кои права, должности и одговорности во поглед на располагањето има Републиката ..	2840
965.	Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Државата Бахреин	2840
966.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распределба на средствата за изградба на водоводи во Република Македонија во 1996 година	2841
967.	Решение на Републичката геодетска управа	2841
968.	Решение на Републичката геодетска управа	2841
969.	Решение на Републичката геодетска управа	2841
970.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.29/96 од 11 септември 1996 година	2841
971.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.101/96 од 11 септември 1996 година	2842
972.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.109/96 од 11 септември 1996 година	2843